

Службен весник

на Република Македонија

Број 40

29 февруари 2016, понеделник

година LXXII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1011. Одлука за максималниот износ на надоместокот за покривање на трошоците во висина од 50 % при производство на домашната документарна програма и на домашната играна програма	3	1014. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералната сировина – песок и чакал на Друштвото за производство, трговија и услуги СЕНД ЕНД СТО-УН ДОО увоз-извоз Кавадарци на локалитетот „Прчен Камен“ Општина Градско	4
1012. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина	3	1015. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералната сировина – минерална вода на Друштвото за производство и трговија на друга флаширана вода од извори МЛ-ГАРИ ДОО експорт-импорт Скопје на локалитетот „Звинчица“ с.Гари Општина Дебар	5
1013. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини по Јавен повик за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини	4		

	Стр.		Стр.
1016. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералната сировина – базалт на Друштвото за производство, трговија и услуги ГРАВЕЛ ПЛУС ДООЕЛ увоз-извоз Свети Николе на локалитетот „Камено Брдо“ с.Преод Општина Свети Николе.....	6	1022. Одлука за давање на согласност за пренос на уделот од содружникот ЕВН Македонија АД на Трговското друштво за трговија и услуги МАК-ПОЛ Лазар ДООЕЛ увоз-извоз Скопје во концесионерот Друштвото за производство на енергија Албнор Компани ДОО Скопје.....	10
1017. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералната сировина – варовник на Друштвото за производство, трговија и услуги БЕТОН ГРУП ДООЕЛ с.Боговиње, Боговиње на локалитетот „с. Чегране“ Општина Гостивар и Општина Брвеница.....	7	1023. Одлука за одобрување на работењето на Одборот на директори на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје, во врска со донесувањето на Одлука за давање согласност за засновање заложно право на недвижен имот - деловен простор во сопственост на Република Македонија со кој стопанисува Акционерското друштво, хипотека на идна градба – Објект Државни институции ГП 7.1.1 ДУП Централно градско подрачје на Град Скопје - Мал ринг во Скопје	10
1018. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Националната установа Центар за култура - Дебар.....	8	1024. Одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Општина Прилеп.....	10
1019. Одлука за изменување на Одлуката за продажба на деловен простор со кој стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје	9	1025. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државната изборна комисија.....	11
1020. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „ADRIATIC STRIKE 16“, во Република Словенија	9	1026. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на сервис за поправка на товарни моторни возила КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево	11
1021. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „PLATINUM WOLF 16“ во Република Србија.....	9	Огласен дел	1-68

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**1011.**

Врз основа на член 92-а од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.2.2016 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА МАКСИМАЛНИОТ ИЗНОС НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ВО ВИСИНА ОД 50 % ПРИ ПРОИЗВОДСТВО НА ДОМАШНАТА ДОКУМЕНТАРНА ПРОГРАМА И НА ДОМАШНАТА ИГРАНА ПРОГРАМА****Член 1**

Со оваа одлука се утврдува максималниот износ на надоместокот за покривање на трошоците во висина од 50% при производство на домашната документарна програма и на домашната играна програма, од страна на трговските радиодифузни друштва и јавниот радиодифузен сервис (во понатамошниот текст: телевизиските радиодифузери).

Член 2

Максималниот износ на надоместокот за покривање на трошоците во висина од 50% којшто им се исплаќа на телевизиските радиодифузери при производството на еден час домашна документарна програма изнесува 107.500 денари.

Член 3

Максималниот износ на надоместокот за покривање на трошоците во висина од 50% којшто им се исплаќа на телевизиските радиодифузери при производството на еден час домашна играна програма изнесува 264.615 денари.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-532/1
23 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1012.

Врз основа на член 15 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14 160/14, 129/15 и 192/15) и член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.2.2016 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА****Член 1**

Концесијата за детални геолошки истражувања на минерална сировина се доделува во функција на вршење на детални геолошки истражувања на минерална сировина на локалитетот за која се предлага доделување.

Со оглед на фактот дека правото за вршење на детални геолошки истражувања на минерална сировина се стекнува со доделување на концесија, како и дека се работи за истражување на минерална сировина, потребно е да се додели под концесија минералната сировина определена со оваа одлука.

Член 2

Како основни цели за доделување на концесијата за вршење на детални геолошки истражувања е создавање на услови за рамномерно истражување на минералната сировина и создавање услови за нејзина експлоатација.

Член 3

Предмет на концесијата е вршење на детални геолошки истражувања на минерална сировина – травертин на локалитетот „Плавец“ општина Прилеп.

Концесијата за детални геолошки истражувања ќе се додели на понудувачот што ќе успее да ги задоволи условите содржани во тендерската документација и јавниот повик.

Член 4

Постапката за доделување на концесијата за вршење на детални геолошки истражувања на минералната сировина ќе биде спроведена по пат на јавен повик со електронска аукција во рок од 270 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минералната сировина – песок и чакал на локалитетот „Прчен Камен“ општина Градско на Друштвото за производство, трговија и услуги СЕНД ЕНД СТОУН ДОО увоз-извоз Кавадарци, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини бр. 42-8594/1 од 1.9.2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 155/15).

2. Друштвото за производство, трговија и услуги СЕНД ЕНД СТОУН ДОО увоз-извоз Кавадарци достави понуда со број 00000066 на 5.1.2015 година.

3. Друштвото за производство, трговија и услуги СЕНД ЕНД СТОУН ДОО увоз-извоз Кавадарци ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за производство, трговија и услуги СЕНД ЕНД СТОУН ДОО увоз-извоз Кавадарци се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минералната сировина – песок и чакал на локалитетот “Прчен Камен” општина Градско, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7578904	4607996
2	7578913	4607954
3	7578925	4607692
4	7578797	4607482
5	7578774	4607470
6	7578775	4607475
7	7578782	4607527
8	7578849	4607652
9	7578812	4607686
10	7578829	4607728
11	7578855	4607759
12	7578895	4607912
13	7578868	4607929
14	7578885	4607953
15	7578898	4607981

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0.025706 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 67.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-925/2
23 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1015.

Врз основа на член 10 ставови (2) и (5) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15 и 192/15) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.2.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА – МИНЕРАЛНА ВОДА НА ДРУГА ФЛАШИРАНА ВОДА ОД ИЗВОРИ МЛ-ГАРИ ДОО ЕКСПОРТ-ИМПОРТ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ЗВИНЧИЦА“ С.ГАРИ ОПШТИНА ДЕБАР

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минералната сировина – минерална вода на локалитетот „Звинчица“ с.Гари општина Дебар на Друштвото за производство и трговија на друга флаширана вода од извори МЛ-ГАРИ ДОО експорт-импорт Скопје, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини бр. 42-8594/1 од 1.9.2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 155/15).

2. Друштвото за производство и трговија на друга флаширана вода од извори МЛ-ГАРИ ДОО експорт-импорт Скопје достави понуда со број 00000067 на 12.1.2016 година.

3. Друштвото за производство и трговија на друга флаширана вода од извори МЛ-ГАРИ ДОО экспорт-импорт Скопје ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за производство и трговија на друга флаширана вода од извори МЛ-ГАРИ ДОО экспорт-импорт Скопје се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минералната суровина – минерална вода на локалитетот “Звинчица” с.Гари општина Дебар, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелите, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7472788	4597692
2	7472822	4597776
3	7472844	4597770
4	7472861	4597764
5	7472874	4597759
6	7472884	4597753
7	7472891	4597748
8	7472903	4597739
9	7472913	4597730
10	7472921	4597721
11	7472930	4597711
12	7472939	4597701
13	7472945	4597692
14	7472952	4597679
15	7472953	4597677
16	7472958	4597663
17	7472961	4597651
18	7472965	4597630
19	7472969	4597609
20	7472975	4597589
21	7472968	4597585
22	7472959	4597607
23	7472887	4597566

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0.022222 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 120.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-925/3
23 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

1016.

Врз основа на член 10 ставови (2) и (5) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15 и 192/15) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.2.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА – БАЗАЛТ НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ГРАВЕЛ ПЛУС ДООЕЛ УВОЗ - ИЗВОЗ СВЕТИ НИКОЛЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „КАМЕНО БРДО“ С.ПРЕОД ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минералната суровина – базалт на локалитетот “Камено Брдо” с.Преод општина Свети Николе на Друштвото за производство, трговија

и услуги ГРАВЕЛ ПЛУС ДООЕЛ увоз-извоз Свети Николе, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини бр. 42-8594/1 од 1.9.2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 155/15).

2. Друштвото за производство, трговија и услуги ГРАВЕЛ ПЛУС ДООЕЛ увоз-извоз Свети Николе достави понуда со број 00000065 на 12.1.2016 година.

3. Друштвото за производство, трговија и услуги ГРАВЕЛ ПЛУС ДООЕЛ увоз-извоз Свети Николе ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за производство, трговија и услуги ГРАВЕЛ ПЛУС ДООЕЛ увоз-извоз Свети Николе се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минералната сировина – базалт на локалитетот “Камено Брдо” с.Преод општина Свети Николе, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7570547	4642279
2	7570790	4642221
3	7570849	4641892
4	7570853	4641873
5	7570488	4641928

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0.106038 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 60.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-925/4
23 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1017.

Врз основа на член 10 ставови (2) и (5) од Законот за минерални сировини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15 и 192/15) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.2.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ БЕТОН ГРУП ДООЕЛ С.БОГОВИЊЕ, БОГОВИЊЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С.ЧЕГРАНЕ“ ОПШТИНА ГОСТИВАР И ОПШТИНА БРВЕНИЦА

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минералната сировина – варовник на локалитетот “с.Чегране“ општина Гостивар и општина Брвеница на Друштвото за производство, трговија и услуги БЕТОН ГРУП ДООЕЛ с.Боговиње, Боговиње, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини бр. 42-8594/1 од 1.9.2015 година (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 155/15).

2. Друштвото за производство, трговија и услуги БЕТОН ГРУП ДООЕЛ с.Боговиње, Боговиње достави понуда со број 00000057 на 12.1.2016 година.

3. Друштвото за производство, трговија и услуги БЕТОН ГРУП ДООЕЛ с.Боговиње, Боговиње ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за производство, трговија и услуги БЕТОН ГРУП ДООЕЛ с.Боговиње, Боговиње се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минералната сировина – варовник на локалитетот “с.Чегране“ општина Гостивар и општина Брвеница, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7500253	4633992
2	7501477	4634000
3	7501462	4632629
4	7499821	4632775
5	7500253	4633992

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 1.869077 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 65.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-925/5
23 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1018.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.2.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА - ДЕБАР

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движната ствар – патничко моторно возило, марка АУДИ А3, број на шасија WAUZZZ8L93A055977, регистарски број GE 3508 AB, вредност 200.000,00 денари.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Националната установа Центар за култура - Дебар.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа Центар за култура - Дебар, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1030/1
23 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1019.

Врз основа на член 4 став(3) од Законот за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија”, бр.13/13, 69/13, 104/13, 27/14, 42/14, 178/14, 180/14, 51/15, 61/15, 129/15 и 6/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.2.2016 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР СО КОЈ СТОПАНИСУВА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА-СКОПЈЕ****Член 1**

Во Одлуката за продажба на деловен простор со кој стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје бр. 42-13495/1-15 од 5.1.2016 година, („Службен весник на Република Македонија”, бр. 2/16), во член 1 во табелата точката 4 се брише.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр.42-1373/1
23 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1020.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр.42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.2.2016 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „ADRIATIC STRIKE 16”, ВО РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА**

1. За учество во вежбовната активност „ADRIATIC STRIKE 16” (во натамошниот текст: вежбовната активност), која ќе се одржи во Република Словенија, во периодот од 6-11 јуни 2016 година, се испраќаат 8 (осум) припадници на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата).

2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување и исхрана на припадниците на Армијата ги обезбедува НАТО, а дневниците за службено патување ги обезбедува Министерството за одбрана.

3. Подготовките и организацијата на припадниците на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-1448/1
23 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1021.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр.42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.2.2016 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „PLATINUM WOLF 16” ВО РЕПУБЛИКА СРБИЈА**

1. За учество во вежбовната активност „PLATINUM WOLF 16” (во натамошниот текст: вежбовната активност), која ќе се одржи во Република Србија, во периодот од 09-16 мај 2016 година, се испраќаат 30 (триесет) припадници на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата).

2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување и исхрана на припадниците на Армијата ги обезбедува Амбасадата на Соединетите Американски Држави во Република Македонија, а дневниците за службено патување ги обезбедува Министерството за одбрана.

3. Подготовките и организацијата на припадниците на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-1470/1
23 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1022.

Врз основа на член 42 став 4 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија” бр. 6/12 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.2.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ПРЕНОС НА УДЕЛОТ ОД СОДРУЖНИКОТ ЕВН МАКЕДОНИЈА АД НА ТРГОВСКОТО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ МАКПОЛ ЛАЗАР ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ ВО КОНЦЕСИОНЕРОТ ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЈА АЛБНОР КОМПАНИ ДОО СКОПЈЕ

Член 1

Се дава согласност на Концесионерот Друштвото за производство на енергија Албнор Компани ДОО, како носител на правото на концесија на вода за изградба на мала хидроелектрична централа за производство на електрична енергија добиена по основ на Договор за пренос на Договор за концесија со бр. 12-2058/3 од 10.11.2010 година, за пренос на уделот од содружникот ЕВН Македонија АД на Трговското друштво за трговија и услуги МАКПОЛ Лазар ДООЕЛ Увоз-извоз Скопје.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-1766/1 23 февруари 2016 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски, с.р.
--	--

1023.

Врз основа на член 383 став (1) точка 4 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16 и 30/16), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, на седницата одржана на 23.2.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА - СКОПЈЕ, ВО ВРСКА СО ДОНЕСУВАЊЕТО НА ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ЗАСНОВАЊЕ ЗАЛОЖНО ПРАВО НА НЕДВИЖЕН ИМОТ - ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО КОЈ СТОПАНИСУВА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО, ХИПОТЕКА НА ИДНА ГРАДБА – ОБЈЕКТ ДРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ ГП 7.1.1 ДУП ЦЕНТРАЛНО ГРАДСКО ПОДРАЧЈЕ НА ГРАД СКОПЈЕ - МАЛ РИНГ ВО СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се одобрува работењето на Одборот на директори на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, во врска со донесувањето на Одлуката за давање согласност за засновање на заложно право на имотот дефиниран со Договор за долгорочен кредит бр. KR2016/3632 од 18.2.2016 година, помеѓу Халкбанк АД Скопје и АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1908/1 23 февруари 2016 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски, с.р.
--	--

1024.

Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите на државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.2.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Член 1

Со оваа одлука на општина Прилеп се дава на трајно користење без надомест недвижна ствар-објект бр.1, кој се наоѓа на ул.„Маркова“ во Прилеп, на КП 14018/1 КО Прилеп, запишан во ИЛ.бр.34765, сопственост на Република Македонија, и тоа:

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Вероника Наумовска
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2016040